

О В Л А С Т У В А Њ Е

Јас _____ / _____ (име, презиме и ЕМБГ)

Управител во _____

Со седиште на _____ и со ЕМБС _____

го овластувам лицето _____ / _____

во име на _____ (назив на субјект)

ја подигне ЛИЦЕНЦАТА за работа од Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.

_____, ____/____/____
(место) (дата)

Управител,

м.п.

Овластено лице,

* Потврдувам дека податоците во лиценцата се точни и истата ја подигам лично/односно, со достава на валидно овластување.

* Потврдувам дека со добивање на Лиценцата за работа ќе ги почитувам Законот, Статутот, Кодексот и останатите акти на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија